

Резимеа на проектите 2020 година Образование КА2 и Млади 2 рок

Референтен број.	Наслов	Апликант	Партнери	Грант €	Цели
<b>КА105 - Проект за мобилност за млади и младински работници</b>					
2020-2-МК01-КА105-077994	Од нула до херој	ЦЕТ платформа Македонија - Скопје	JUMP IN – Italy HELLAS FOR US – Greece SFERA - Srbija Pi Youth Association – Turkey Meraki – Croatia	13.716 €	Главната цел на проектот „Од нула до херој“ е да собере 36 млади луѓе и младински лидери од Северна Македонија, Хрватска, Италија, Србија, Турција и Грција со цел да ги запознаат со концептот на претприемништво и спортско образование како едно на решенијата за борба против невработеноста кај младите. За да се постигне главната цел, проектот ги постави следниве цели: - да го подобри претприемачкиот начин на размислување и вештините на 36 млади луѓе и младински лидери и да ги запознае со основите на образованието за претприемништво. - да се истражуваат врските, сличностите и заедничките карактеристики на претприемништвото и спортот, особено на начините да се најде успех на двете полиња. - да се справи со невработеноста на младите како заеднички проблем во Европа преку едукација и подобрување на вештините за вработување на младите преку неформално и спортско образование. - да промовира и поттикнува меѓусебно разбирање, интеркултурното учење и соработка помеѓу 36 млади луѓе и младински лидери од различни култури, потекла и региони.
2020-2-МК01-КА105-077962	Како да: Хоби за бизнис	Youth Can (Младите можат) – Скопје	KEVADER / CERA – Turkey Asociatia ACT O’CLOCK - Romania Youth Senate – Austria YOUTH CENTER PERSPEKTIVA – Albania	13.726 €	Општата цел на овој проект е да ги мотивира младите од 5 различни земји да го пронајдат своето поле на интерес и акција и да создадат своја иднина со тоа што ќе бидат решени и способни да ги постигнат своите цели и соништа на лично и професионално ниво развивајќи ја кариерата што ја сакаат да имаат во текот на нивните хоби и интереси. Специфичните цели на проектот се: - 30 млади луѓе ќе се здобијат со менаџмент на меки вештини потребни за отворање на почетна компанија, свесни за предностите на претприемништвото и мотивирани да го применат тоа во пракса. - 30 млади луѓе ќе станат свесни за самовработувањето како опција за кариера преку промовирање на развој на лични квалитети што се релевантни за претприемништвото. - Подигнување на духот на претприемништво кај младите на европско ниво со креирање на 30 основни деловни планови и буџети за започнување бизнис од сите 30 учесници.
2020-2-МК01-	Иноватори обучувачи за	ЦЕФЕ Македонија	Experimental Training Center	15.775 €	Проектот има за цел да ги зголеми капацитетите на младинските работници, деловните обучувачи, ментори и едукатори на 9 партнерски

KA105-078003	развој на образованието		Association – Turkey UCAM – Spain Porto Alegre Cooperativa Sociale – Italy Association for education and development of disabled people – Greece Youth peace group danube – Croatia Center Of Strategies For Youth Development – Romania Association Activits – Lithuania MTÜ Metamorfoos - Estonia		организации, преку ослободување на креативноста на 27 учесници и да им даде компетенции како да дизајнираат оригинални сесии за повеќедимензионално учење (МДЛ), Искуства за учење во структурата (SLEs) или Игри за развој на бизнис (BDG), во нивните образовни програми. Со ова сакаме да замислиме и охрабриме многу наставници во Европа да придонесат за реструктурирање на образовниот систем со искусвени методи на учење. Цели: - Развивање на способноста на младински обучувачи и ментори да користат и создаваат искусвени методи на учење во нивните едукативни програми со употреба на MDL's SLE и BDG. - Да се зајакнат капацитетите на невладините организации во процесот на преземање активности за подобрување на квалитетот на обуката и образованието и да се привлечат повеќе млади луѓе да влезат во настани за неформално учење. - Создавање на иницијативи за соработка со други наставници во формалното и неформалното образование. - Да се зголеми свеста за вредноста и важноста на младинското учество како форма на активен ангажман во општеството, преку зајакнување на претприемачкиот дух, заштитата, иновативноста и креативноста. - Јакнење на мрежата на организации низ Европа и партнерските земји во нивната мисија за зголемување на квалитетот на образованието. Об. Изградба на стратешко партнерство за зголемување на квалитетот на образовните системи во Европа.
2020-2-МК01-КА105-077987	Родови работи	Центар за туризам, обука и истражување Скопје	YWA Vranje – Serbia Youth Season Association – Turkey Unique projects – Lithuania Sdruzhenie Walk Together – Bulgaria Copenhagen Vibration – Denmark EUducation - Italy	18.408 €	Размената на млади ќе се одржи во Дојран, од 2 - 10 јуни 2021 година (вклучени денови на патување) и целите на проектот се следниве: - Да се овозможи стекнување знаење и промена во ставовите на младите во однос на важноста и придобивките од поддршката на родовата еднаквост. - Да се овозможи размена на прашања и реалности помеѓу младите луѓе кои живеат во општества со низок родов јаз и оние кои доаѓаат од земји со повисоки нивоа на нееднаквост. - Да се истражуваат факторите кои придонесуваат за родовата нееднаквост и да дискутираат за решенија и активности. - Да им се овозможи на младите луѓе да стекнат дигитални вештини и да ги охрабрат да го користат своето знаење за да придонесат за поголема цел. - Да се поддржи активното вклучување на младите, како и да се промовира социјалното вклучување и антидискриминацијата. - Да се промовира програмата Еразмус+ и да се поддржи поголемо признавање на неформалното образование. - Да се поттикнат меѓукултурните средби и прифаќањето на културните разлики.
2020-2-МК01-КА105-	Креирај вредност	Здружение за образование и одржлив развој -	USB – Greece Ifjúsági Stratégiai Kutató Központ	15.294 €	ЦЕЛИ: - Добивање информации за нивните можности за личен и професионален развој.

077944		BRIGHT	Alapítvány – Hungary TDM 2000 – Italy Demokrasi ve Hukuk Calismalari Dernegi - Turkey Foundation "Solidarity Works" -Bulgaria		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Опременување со релевантни компетенции за да бидат успешни на пазарот на трудот, како вработени, така и како работодавци (претприемачи).</li> <li>- Добивање корисни согледувања и мотивација од успешни бизниси и претприемачи преку теренски посети и анализи.</li> <li>- Стекнување знаење и вештини како да ги следите сите чекори на процесот на аплицирање за да бидете успешно вработени.</li> <li>- Стекнување знаење и вештини за планирање и извршување на главните чекори за иницирање и водење на сопствено претпријатие.</li> <li>- Стекнување компетенции за да бидете иновативни и прилагодливи преку изнаоѓање на вистински деловни идеи на терен.</li> <li>- Зголемување на свеста и мотивацијата на младите да инвестираат во своето образование и лидерски вештини за подобро (само) вработување.</li> <li>- Запознавање на младите со различни можности за спроведување на еко и одржливи бизниси.</li> </ul>
2020-2-МК01-КА105-077977	Зелени младински работници	Go Green – Биди зелен Скопје	Hellenic Youth Participation – Greece Beyond the Barriers – Albania ReCreativity – Hungary Go Green Hrvatska - Croatia	11.655 €	<p>Главната цел на нашиот проект е да ги изградиме капацитетите на младинските работници да работат со млади на зелена економија, зелени работни места, зелени компетенции и теми за животната средина.</p> <p>Специфични цели на проектот се:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Подигање на свеста и компетенциите на младинските работници за предавање и споделување на знаење за зелената економија, зелените работни места и зелените компетенции.</li> <li>- Изградба на капацитети на младински организации за работа на зелена економија, зелени работни места и зелени компетенции.</li> <li>- Опременување на 25 младински работници со знаење, вештини и алатки за темите зелена економија, зелени работни места и зелени компетенции.</li> <li>- Покажете ги и споделете примери за добри случаи на зелена економија и интеграција на ранливите групи во зелените работни места.</li> <li>- Поттикнување на вмрежување и соработка помеѓу младински организации и младински работници за работа на зелена економија, зелени работни места и зелени компетенции.</li> <li>- Промовирајте ја програмата Еразмус+, Зелениот нов договор на ЕУ и вредностите на ЕУ.</li> </ul>
2020-2-МК01-КА105-077984	ДИГИ-АЛАТКА-20	Инфо фронт - Прилеп	Loesje e.V. – Germany Kobiety.Lodz.Pl – Poland No limit hub – Serbia Taller d'Art, Cultura i Creació – Spain Fiatalok az Élhető Környezetért Egyesület –	10.620 €	<p>Целта на овој проект е подигнување на свеста за ИКТ, дигиталните алатки и придобивките од нив и добрите образовни практики за личен и професионален развој на младинските работници, со што се подобрува квалитетот на работата на младите.</p> <p>Ние исто така би сакале да се справиме со прашања со кои се соочуваме од претходните искуства, како недостаток на систематизирани информации за можностите за учење и развој, знаење и формално образование и недостаток на мотивација кај младите.</p> <p>Целите на овој ТК се:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- да ги едуцира младинските работници како да користат дигитални платформи.</li> <li>- да ги поттикне младите работници да ги развиваат своите дигитални</li> </ul>

			Hungary Baroots – Latvia Gnu - international aps – Italy Social youth development civil nonprofit society - Greece		вештини со што ќе ги подобрат капацитетите. - да презентира и истражува популарни апликации и дигитални алатки. - да се стимулира креативноста и продуктивноста на младинските работници, и индиректно, на младите. - да се поттикнат дигиталната писменост и способноста за вработување преку развој на вештини и компетенции во согласност со иницијативата на ЕУ за „Нови вештини за нови работни места“ и „Европската рамка за клучните компетенции за доживотно учење“. - да се подобри квалитетот на идната младинска работа.
2020-2- МК01- КА105- 078008	Секогаш постои начин	Инфо фронт - Прилеп	Baltic regional fund – latvia Taller d'art, cultura i creació – Spain No limit hub – Serbia Gnu - International Aps – Italy Green Spirit - Greece	11.450 €	Целта на проектот е да ги научи луѓето како да се справат со вакви кризи. Оваа цел ќе се постигне со следниве цели: - Да се подигне свеста за кризата, и како да се справиме со неа. - Да покаже начини како да се работи од дома. - Да им покажеме на младите како да го поминуваат своето време продуктивно и како да планираат. - Да презентираат начини како да се подобри нивното ментално здравје во вакви ситуации. - Да истражуваат дигитални платформи каде луѓето можат да се едуцираат. - Да се воведат програмата Еразмус+ како алатка за личен раст и културна конвергенција. - Да ги подобриме јазичните вештини и да најдеме нови пријатели и партнери. - Да научат нови култури и традиција на земјите учесници, за да можат да се справат со културните разлики во работната средина. - Да научат како да се однесуваат во мултикултурно општество. - Да ги едуцираме младите како да препознаваат лажни вести. - Да се здобијат со горенаведените компетенции и вештини преку Youthpass процесот - да научат за Youthpass и неговиот потенцијал.
2020-2- МК01- КА105- 077954	Стоп за малтретирањето	Здружение за напредно современо образование Волвокс - Скопје	Uluslararası Defne Gençlik Eğitim Derneği – Turkey JENF- Spain BRAVO – BH Asociacija "Skeptiškas jaunimas" – Lithuania Kizil elma – Italy CPM-Centrum prevencie mladeze - Slovakia	14.668 €	Општа цел: Подигање на свеста за штетата што ја предизвикува малтретирањето и за тоа како можат да бидат заштитени децата и младите.  - Специфична цел: 1. Да се разбере како може да изгледа однесувањето на малтретирање и како да се преземат мерки за да се спречат сите форми на малтретирање 2. Подобрување на стратегиите и одговорите на случаи на малтретирање што ќе ги решат причините за малтретирање и ќе помогнат да се избегне какво било повторување. 3. Да научат да користат специфични стратегии за адресирање, известување и следење на однесувањето на малтретирање кога тоа ќе се појави. 4. Препознајте го значењето на случајните минувачи во епизода на малтретирање.

<b>Клучна акција 2- Соработка за иновации и размена на добри практики КА205 - Стратешко партнерство во областа на младите</b>					
2020-2- МК01- КА205- 077976	Иницијатива за вработување на млади	ЛАГ Агро Лидер - Кривогаштани	Asociatia Tineri pentru Comunitate – Romania Associazione InCo – Molfetta - Italy	30.920 €	Земајќи ја предвид моменталната состојба со КОВИД-19, очигледно е дека тоа има сериозно влијание врз вработувањето кај младите и ќе доведе до повисока стапка на невработеност кај младите. Нашиот живот се смени преку ноќ. Нашата работа, нашиот свет е парализиран. Вработувањето кај младите и унапредувањето на вработувањето кај младите, не се исклучок. Вирусот е особено смртоносен за старите луѓе. Но, на нашите пазари на труд, исто така, младите страдаат од „хронични болести“ („состојба на млади луѓе кои не работат, образование или обука“) што ги прави многу ранливи на КОВИД-19. Во моментот големо прашање е постојаната висока невработеност во вклучените земји од проектното партнерство, што ќе се зголеми како последица на кризата КОВИД 19. Проектот ИВМ има за цел да придонесе за намалување на бројот на млади кои не се во образование, вработување и обука преку обезбедување на поддржани услуги за вработување за ранлива младина обезбедени од младинските тренери.
<b>Клучна акција 3 - Поддршка за реформа на политиките - КА347 - Дијалог-проекти за млади</b>					
2020-2- МК01- КА347- 077946	Дијалог за здравјето на младите и влијанието на спортките активности врз здравјето	Забава и спорт	/	7.316 €	Овој проект има за цел да го отвори прашањето за важноста на здравјето и неговата улога во светот. Никој од нас сериозно не ја разбира потребата од градење силен имунитет кај населението и како е важно да се справиме со сите болести што се јавуваат во светот. Имуитетот на луѓето зависи од нивната физичка активност и е тесно поврзан со здравјето. Идејата за овој проект е одамна, но можеби сега е вистинското време да се реализира. Целта на овој проект е да се подигне свеста кај младите за најважната работа, а тоа е здравјето. и неговото значење. Да се отвори дебата за појава на болести кои ги напаѓаат особено младите луѓе и претставуваат закана за целото младо население. Да се најде одговорот на прашањата зошто младите немаат доволно време за себе и за своето здравје и развој. Со оваа дебата сакаме да ја подигнеме свеста кај младите и да ги стимулираме подобро да се грижат за своето здравје.
<b>ЕСК - Европски солидарен корпус - ЕСС 11 - волонтерски проекти</b>					
2020-2- МК01- ЕСС11- 077970	Европски вредности наспроти европско државјанство 2.0	Здружение за зголемување на економскиот и културниот развој „Соработка“ Битола	/	17.480 €	Главните цели на проектот се: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Да се разјаснат предизвиците на Европскиот солидарен корпус меѓу ЕУ и земјите кандидати во врска со содржината и методологијата, неформалниот и неформалниот процес на учење, интеркултурното учење и влијанието врз локалната заедница.</li> <li>• Да се подигне свеста за клучните компетенции и да се развијат различни методи за нивно практикување во рамките на проектите на ЕСС.</li> <li>• Да се доживее да биде во позиција на волонтери и да се подигне свеста за личниот, социјалниот и професионалниот развој за време на активностите на ЕСС.</li> <li>• Да се изврши меѓукултурна размена на уметност, култура, традиција и</li> </ul>

					<p>обичаи меѓу земјите.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Да се подигне свеста за здрав начин на живот преку активности на отворено.</li> <li>• Да се оствари соработка на ниво на образование помеѓу универзитетите во истите студии на млади луѓе.</li> <li>• Да се подигнат вредностите на ЕУ на општините и нејзините граѓани.</li> </ul>
<b>КА201 Стратешки партнерства - училишно образование</b>					
2020-1-МК01-КА201-077849	ПОДДРШКА на науката низ СТЕМ образованието	Универзитет на Југоисточна Европа – Тетово (South East European University) - Tetovo	Linnaeus University – Sweden SOUG Kiril Pejcinovik – North Macedonia SOU Gimnazija Dr Ibrahim Temo – North Macedonia Galatasaray University - Turkey	128.975 €	<p>Овој проект е заедничка соработка помеѓу Универзитетот на Југоисточна Европа во Северна Македонија, Универзитетот Лине во Шведска, Универзитетот Галатасарај во Турција и две средни училишта во Северна Македонија. Целта на проектот е промовирање и подобрување на нивото на СТЕМ образование во Северна Македонија преку нови методологии. Некои од активностите што ги планира овој проект се следниве:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Основање на првата творечка лабораторија (Фаблаб) во Северна Македонија, целосно поддржана од Универзитетот на Југоисточна Европа.</li> <li>2. Создавање мали СТЕМ пакети што ќе бидат дистрибуирани до средните училишта во Северна Македонија.</li> <li>3. Креирање на модулarna програма за обука за СТЕМ едукација.</li> <li>4. Објавување на прирачник што ќе се користи за идна обука на учениците во СТЕМ образованието.</li> </ol> <p>ФОСТЕМ има за цел решавање на голем недостаток во основните и средните училишта во Северна Македонија: да ги инспирира и охрабри учениците да учат области поврзани со СТЕМ. За оваа цел, проектот има за цел да го олесни учењето на овие курсеви преку бројни експерименти со опипливи резултати во форма на роботика, 3Д печатење, мехатроника, хемиски и физички експерименти; сите потпомогнати од микро-компјутерски платформи.</p>
2020-1-МК01-КА201-077898	Воспоставување на систем за рано следење на напуштање на училиштата за ученици Роми во основните училишта	Здружение на Роми Авена	OU Malina Popivanova Kocani – North Macedonia Altenative Innovative Development Civil Non-Profit Society – Greece European Multicultural Association – Bulgaria 7OU "Panayot Hitov" – Bulgaria Io dimotiko sxoleio Tirnavou – Greece	90.474 €	<p>Главната цел на проектот е имплементација на нов стратешки пристап преку развој на Систем за рано следење на напуштање на училиштата (ESLMS), кој ќе се користи како систем на одговор за можни случаи на ESL. ESLMS со вклучена софтверска апликација, прилагодлива за секоја ситуација и образовна институција, ќе се користи како систем за рано предупредување за можни случаи на ESL. Софтверскиот дел на ESLMS ќе им овозможи на наставниците / откако ќе ги препознаат првите знаци на можни случаи на ESL / во релативно краток временски период, со употреба на софтверска апликација, да добијат збир на предложени активности за тоа како да реагираат (или упатства) на што треба да обрнат внимание).</p> <p>Со цел да се постигнат најдобри можни резултати од реализацијата на проектот, ПП утврдија дека е потребно да имаат комбинација од следниве активности: 4 состаноци за транснационални партнери во проектот, 3 краткорочни обуки за заеднички персонал, развој на 3 интелектуални резултати и организација на трите настани за национално ширење (мултипликатор).</p>

2020-1- МК01- КА201- 077901	Центар за размена на училишни интеграции+	Здружение на граѓани Европско Граѓанство - Акција Битола	Centre for Educational Integration of Children and Students from Ethnic Minorities – Bulgaria CEIP SAN CARLOS - Spain	43.500 €	Проектот има за цел да се справи со почетокот на напуштањето на училиштето со создавање на меѓусекторска мрежа за споделување и пренесување на добри практики. Главниот фокус е ставен на спречување на рано напуштање на училиште (ЕСЛ) на ученици од ранливи групи. Партнерството обединува играчи од различен тип, граѓанска организација со нови мрежни решенија, национално јавно тело одговорно за едукативна интеграција на деца од малцинства и центар за обука со повеќе од пет децении искуство во обука до целните групи на ранливи ученици и мигранти од различни социоекономски средини.
2020-1- МК01- КА201- 077801	Едукација на медиумската писменост во дигиталното опкружување 2	Вредност на европското знаење	Centre for Educational Integration of Children and Students from Ethnic Minorities – Bulgaria Utena A.Sapoka gymnasium - Lithuania	46.898 €	Општа цел: Придонес кон подобрување и унапредување на медиумската писменост во формалното образование, алатка за развој на личните компетенции на наставниците и учениците за препознавање на различните мислења, преку создавање мерливи индикатори за нивоата на медиумска писменост и стимулирање на култура на критичко размислување и демократски вредности.  Специфична цел: Подобрување на капацитетот на партнерските институции преку едукација на наставници, педагози, социолози и ученици за подобрување на нивото на медиумска писменост, како и негување на култура на критичко размислување за штетното влијание на медиумската манипулација врз младите, плурализмот и демократијата.

**КА229 Стратешки партнерства - училишно образование**

2020-1- МК01- КА229- 077852	ВКЛУЧИ МЕ ВО	ОУ „ДЕБРЦА“ Општина Дебрца	39°Circolo Didattico G. Leopardi – Italy CSEI TARGU JIU – Romania Mihriban Emin Günel Ortaokulu - Turkey	117.484 €	Нашата главна цел е да ги зајакнеме вештините на хендикепираните и СЕН учениците важни за нивниот секојдневен живот и наставната програма. Да ги вклучи во училишни и часовни активности со помош на наставници. „ВКЛУЧИ МЕ ВО“ ќе биде мост меѓу земјите со различно потекло (во смисла на економија, култура, религија, образовен систем) и размена на искуства, начин на живот и начинот на кој лицата со попреченост се интегрираат во нивните општества . Континуирано, проектот ќе обезбедува подобра интеракција помеѓу сите ученици, ќе поттикнува тимска работа помеѓу децата со посебни потреби и деца со инвалидитет, ќе поттикнува настава и учење помеѓу врстници. Наставниците ќе применат нови наставни стратегии, методи и техники. Планираме да го постигнеме ова преку организирање активности кои ги подобруваат животните вештини за подобро управување со секојдневниот живот. Целите на проектот ќе бидат постигнати со организирање работилници со деца со попреченост и неинвалидност каде што ќе бидат обучени да користат дигитални алатки за полесно наклонување на училиште, зајакнување на животните вештини и зголемување на нивната самодоверба и зголемување на чувството на важност преку организирање спортски активности.
--------------------------------------	--------------	-------------------------------	--	-----------	---

2020-1- МК01- КА229- 077823	Образование до акција: Веб на животот	ООУ „Мирче Ацев“ – Скопје	Scoala Gimnaziala Romanu Braila – Romania OS Podgrad – Slovenia Collège Eléonore de Provence - Monségur 33580 – France Základní škola, Velehrad, okres Uherské Hradiště – Czech Republic	97.094 €	Главната цел на нашиот проект е да ја зголемиме свеста на 250 ученици од 5 земји на ЕУ за улогата на човештвото во заштитата на природната средина низ проект кој ќе трае 2 години. Преку овој проект, сакаме да ја подигнеме свеста за еколошките проблеми, да ги зајакнеме учениците со знаење и вештини да преземат активна улога во заштитата на животната средина, да ги вклучиме учениците во активности што ја штитат животната средина и да поттикнеме употреба на ИКТ алатки за размена на информации за проектот . Активностите имаат за цел да ги охрабрат и учениците и наставниците да учествуваат активно во заштитата на животната средина. Учениците ќе комуницираат со врстници од различни земји на ЕУ што ќе придонесе за нивно отворање кон нови култури, откривање и разбирање на други начини на живот, обичаи и традиции. Ние сакаме да ги поврземе нашите ученици со светот околу нив и да спроведеме серија активности кои ја зголемуваат свеста за тоа како луѓето влијаат на животната средина, нудејќи практично искуство за тоа како да се грижат, да ја подобрат и одржат околината.
2020-1- МК01- КА229- 077847	РАКА ПОД РАКА ЗА КЛИМАТА	ОУ „Петар Поп Арсов“ – Карпош Скопје	Salihli Bilim ve Sanat Merkezi – Turkey Jumpravas pamatskola – Latvia Scuola media "t. Tasso" – Italy Szcola Podstawowa Nr 25 im. Prymasa Tysiaclecia w Rzeszowie - Poland	125.460 €	Со проектот: Развивање на процес на учење на обрасците на однесување кои се грижат за заштита на животната средина за создавање индивидуи од новата генерација чувствителни на еколошки проблеми. Да придонесе за подигање на свеста во општеството поврзано со климатските промени. Таа е насочена кон зголемување на компетентноста на учениците и зајакнување на европската димензија на учесничките училишта со активностите што треба да се спроведат. Нашите цели на проектот: Подигнување на свеста за климатските промени најмалку 10 проценти. Соработка со европски училишта со мултикултурен и повеќејазичен тим на проекти. Развивање на вештини за соработка. Намалување на емисијата на јаглерод диоксид во нашиот секојдневен живот. Производство на алтернативи на фосилни горива. Промовирање на комуникација и споделување на култури. Промовирање на употреба на технологијата. Подигање на свеста за повеќе искористување на обновливите извори на енергија. Спречување на исцрпување на ресурсите и намалување на отпадот со рециклирање.
2020-1- МК01- КА229- 077770	Да ги размениме нашите култури преку веб2 алатки	СУГС Гимназија "Орце Николов" - Скопје	Cemile Yesil Anadolu Lisesi – Turkey ITHS Information Tehnology High School – Serbia	125.340 €	„Да ги размениме нашите култури преку веб2 алатки“ е двегодишен проект кој има за цел да ги користи овие алатки за активности за размена на културни верувања и традиции на земјите учеснички. Освен класичните методи, со преземање на употребата на технологијата во друга димензија, интеграција на интерактивна комуникација, јазични вештини, иновативни методи во средини за учење и настава, како и културна размена на патот на



			Liceo Scientifico Statale Benedetto Croce – Italy 4th GEL Herakliou – Greece Instituto Enseñanza Secundaria Europa - Spain		европеизација и интернационализација. Република Северна Македонија, Шпанија, Италија, Турција, Србија и Грција се земјите што ќе учествуваат во нашиот проект. Бидејќи овие земји имаат мултикултурни структури меѓу себе, тие се најпогодни земји учеснички за да бидат дел од културната размена, што е една од најважните цели на проектот.
<b>КА202 Стратешки партнерства – Стручно Образование и Обука (VET)</b>					
2020-1-МК01-КА202-077855	Изберете сирење - резултат	СОЗШУ ”Ѓорче Петров”, Кавадарци	Gastronomy Club of Epirus – Greece Srednja gospodarska škola Križevci – Croatia SUGS Brakja Miladinovci Skopje – North Macedonia DOO Veterinarna stanica ZDRAVJE Delcevo – North Macedonia	125.068 €	СОЗШУ „Ѓорче Петров“ во согласност со стратешките документи на училиштето сака да воведат нова наставна програма и образовни програми, т.е. нови профили и занимања за да ги задоволи потребите на локалните бизниси и да ја зголеми привлечноста на стручното образование. Во следните две години фокусот ќе биде насочен кон развој на наставни програми и едукативни програми за правење сирење, како и соодветна обука за правење сирење. Проектот има за цел да поттикне производство на сирење од мал обем преку обезбедување обуки и активности за развој на производи. Постигнувајќи ја горенаведената цел, потребно е да се постигнат следниве специфични цели: 1. Да се подобри здравјето на животните и квалитетот и обемот на сточна храна. 2. Да се подобри хигиената и квалитетот на млекото. 3. Да се промовираат иновациите и претприемништвото во правењето сирење. 4. Да се демонстрира како сирењето може да се дефинира како туристички производ и како да се започне туризам со сирење.
2020-1-МК01-КА202-077874	Бурата од иновации - претприемачки предизвици	Вредност на европското знаење	Verein Initiative Fur Teaching Entrepreneurship - Unternehmerische Haltungen Wecken, Fordern, Starken – Austria WSEI - Poland	62.235 €	Земајќи ги предвид анализите и заклучоците од претходните набудувања и истражувања, партнерските организации развија кохерентен модел на интервенција за зајакнување на профилот на економистите и економијата во Северна Македонија, Австрија и Полска, за поддршка на младите во развивање на креативен дух и вештини и експертиза. компетенции кои ќе придонесат за намалување на нивната инфериорност на пазарот на трудот. Во таа смисла, целокупната цел на Бурата на иновации - Претприемачки предизвици - Проектот EntreSTROM е да придонесе за развој на иновации и деловни модели преку размена и примена на современи професионални вештини и компетенции во согласност со новите побарувања на пазарот насочени кон зголемување на вработеноста . на младите во Европа. Од своја страна, специфичната цел е да се развијат професионални компетенции за маркетинг и финансии преку поттикнување на иницијатива за претприемништво кај студентите за создавање иновативни добра и услуги.
2020-1-МК01-КА202-	Унапредување на машинското учење во	Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ - Скопје	Elektrotehnička škola "Mihajlo Pupin" – Serbia	137.246 €	Целта на проектот VALENCE е да ги подобри можностите на студентите и да ги обликува да бидат идни лидери на пазарот на вработување во ML индустријата. За да се постигне оваа цел, проектот ја користи експертизата

077928	стручното образование		SOLSKI CENTER KRANJ – Slovenia JSI– Slovenia SOSU "Ilinden" North Macedonia		на партнерите во високото образование и искуството за обука од страна на партнерите за стручно образование кон унапредување на пенетрацијата и опфатот на машинското учење во училищата, насочувајќи ги и учениците од средните училишта и возрасните кои сакаат напредување или промена во кариерата. Во основата на проектот е дизајнирање, развој и распоредување на онлајн платформа за образование за машинско учење и усогласена со образовните потреби на целните групи. Платформата ќе се заснова на слободен софтвер во согласност со тековните главни европски политики за отворена иновација, отворена наука и отворена кон светот. Платформата ќе биде: 1. богата со тоа што ќе опфати различни аспекти на ML, вклучувајќи дата мајнинг, обработка на сигнал и препознавање и вештачка интелигенција во роботиката, 2. прилагодлива по тоа што ќе им овозможи на наставниците да го постават нивото на вклученост на учениците, на пр. користење графички блокчеин за помлади, и пишување код за постари лица, 3. соработка по тоа што ќе се гради околу тимската соработка и во рамките на институциите за образовни партнери и 4. може да се прошири со тоа што е слободен софтвер, заедницата ќе може да го подобрува и одржува понатаму.
2020-1-МК01-КА202-077920	Создавање VET деловни партнерства за WBL	Фондација „Никола Кљусев“	"Horizont ProConsult" EOOD – Bulgaria IED – Greece Osmaniye II Milli Egitim Mudurlugu – Turkey Wisamar Bildungsgesellschaft Gemeinnutzige GMBH – Germany Dutch Foundation of Innovation Welfare - Netherlands	70.640 €	Целта на проектот „Креирање на VET деловни партнерства за WBL“ е да се развијат партнерства меѓу организациите учеснички во проектот, училиштата и компаниите во нивните земји со цел да се воспостави соработка меѓу нив и да се подготват и испратат студенти за стручно образование за практични пласмани во компании каде што би можеле да имаат учење базирано на работа. Проектот е дизајниран да воспостави врска помеѓу училиштата и компаниите за стручно образование и обука со цел подобро да ги подготви студентите за стручно образование и обука за реалниот пазар на работа, како и да му помогне на реалниот пазар на работа да ги најде најдобрите идни вработени. Германија и Холандија, двајца партнери во овој проект, се експерти во овој проект.
<b>КА203 Стратешки партнерства - високо образование</b>					
2020-1-МК01-КА203-077932	Мастер курс по родово одговорно буџетирање	Универзитет на Југоисточна Европа – Тетово (South East European University) - Tetovo	Novi Sad School of Business – Serbia CRPM – North Macedonia Gender Knowledge Hub - Kuća rodnih znanja i politika – Serbia Förderinnen der	151.195 €	Главната цел на проектот е промовирање на концептот на родово одговорно буџетирање преку воспоставување мастер курс по GRB. Специфични цели на проектот се: - Градење на капацитети на персоналот со методологија на GRB, - Колаборативен дизајн и развој на наставни програми во GRB, - Тестирање на развиените наставни програми преку иновативни и партиципативни пристапи кон наставата. Колаборативните и иновативни наставни програми ќе бидат од голема корист за студентите и наставниот кадар како главни целни групи во

			Plattform 20000frauen - Austria		проектот и целокупното високо образование. Нашата директна целна група се студенти на додипломски студии, државни службеници, советници и претставници на локалната самоуправа. Нашата индиректна група е персонал од ВО и невладините организации кои се заинтересирани за темата GRB.
2020-1- MK01- KA203- 077824	Стратешко партнерство за трансдисциплинарни балкански студии: геофилозофија на Балканот	Универзитет „ФОН“ (AUE - FON University)	UNIVERZITET SINGIDUNUM – Serbia Panteion University of Social And Political Sciences – Greece UNO – Italy UNIVR – Italy	297.342 €	Целта на Трансдисциплинарни Балкански студии: Геофилозофија на Балканот (ГЕОБАЛКАНС) е да ги модернизира образовните пристапи за клучните прашања поврзани со (само) разбирањето на регионот за да се соочат со сегашните и идните предизвици на помирувањето и европеизацијата. Во светло на зголемените и обновувачки нелиберални тенденции што ги спречуваат неговите европски перспективи, проектот започнува од претпоставката дека студиите по социјални науки и хуманистички науки на Балканот се претежно национално пристрасни, немаат меѓурегионална и трансдисциплинарна димензија. Оваа пристрасност, особено, критично ги нарушува процесите на помирување и демократизација на регионот.
<b>KA204 Стратешки партнерства - Образование за возрасни</b>					
2020-1- MK01- KA204- 077788	Онлајн курсови за дислексија	Здружение за дислексија "АЈНШТАЈН" - Скопје	Galileo Progetti Nonprofit Kft. – Hungary Fondazione Centro Studi Villa Montesca – Italy Latvian Dyslexia Association – Latvia	126.676 €	Главната цел на проектот DYSCOURSE е создавање на онлајн платформа која ќе содржи курсеви и разни стратегии и методи за работа на дислексија. Овие инструменти ќе бидат развиени во рамките на овој проект во форма на интелектуални резултати од млади возрасни лица (студенти од областа на Специјалното образование и рехабилитација). Содржината од платформата ќе биде основа врз која ќе се креира апликација. Преку оваа апликација, родителите, негувателите, педагозите, дефектолозите, како и другите ученици (во рамките на курсот за дислексија) можат да го следат развојот на читањето и последователното пишување на секое дете. Овие промени во практиката еминентно ќе доведат до промена во теоријата. Оттука, овој проект предвидува надградба на универзитетските наставни програми во областа на специфични тешкотии во учењето (дислексија).
2020-1- MK01- KA204- 077862	Зајакнување на писменоста и нумеричките вештини кај Ромите	Здружение на граѓани за поддршка на маргинализирани групи РОМСКИ РЕСУРСЕН ЦЕНТАР СКОПЈЕ	Center for Interethnic Dialogue and Tolerance – Bulgaria SYMPLEXIS – Greece BKC - Germany	111.264 €	Проектот Рома плус има за цел развој на ново просперитетно искуство за учење меѓу врстници за возрасни (ниско-писмени) Роми, зголемување на привлечноста на обуката и намалување на стапките на напуштање истовремено зајакнување на вештините и компетенциите на возрасните обучувачи / наставници за употреба на нови техники за обука на возрасни, прилагодени на културното потекло на Ромите. Примарната цел ќе се постигне, преку две дополнителни цели: 1. Развој на ООР за воспитувачи за возрасни кои работат со возрасни Роми со ниска писменост, за да ги зајакнат нивните релевантни компетенции. 2. Развој на материјал за учење од врстници што ќе биде насочен кон нискописмени возрасни Роми, создавајќи искуство за учење што ќе ги зголеми нивните вештини за писменост и бројот и профилот на учесници.
2020-1- MK01- KA204-	Флексибилна платформа за барање работа	Вредност на европското знаење	Verein Initiative Fur Teaching Entrepreneurship -	39.180 €	Општа цел на проектот FlexJOB: Придонесете за развој и примена на современи вештини и компетенции за подобрување на можностите за вработување и конкурентност на

077903			Unternehmerische Haltungen Wecken, Fordern, Starken – Austria Probudnik - Bulgaria		невработените во согласност со новите барања на работодавците и пазарот на трудот воопшто, засновани на концептот за доживотно учење во европски контекст. Специфичната цел на проектот FlexJOB: Подобрување на професионалниот капацитет на партнерските организации, како и вештините и компетенциите за барање работа на невработени лица со завршено општо образование, преку размена на добри практики.
2020-1- MK01- KA204- 077757	Брајов предизвик	Мрежа за доживотно учење	VIEWS INTERNATIONA L – Belgium ASOCIATIA BABILON TRAVEL - Romania	65.760 €	Нашата специфична цел е: - Да се направи поуспешен и ефективен процес на вклучување на учениците со оштетен вид, • Да се поттикнат подобрувања и квалитет на квалитетот во образованието, преку подобрена транснационална соработка помеѓу давателите на образование и обука и другите засегнати страни. • Негување на процесите за доживотно учење за наставниците, родителите и неформалните воспитувачи, • Негување на еднаквоста во учењето, социјалното и образовното вклучување, -Наградување на современи и европски вредности на неформално и неформално образование.